

“Borjan Tanevski Memorial Fund”
„Меморијален фонд Борјан Таневски“

Fourth International Conference of “Borjan Tanevski Memorial Fund” in partnership with Konrad Adenauer Foundation
“The Role of the Balkan youth towards EU Integrations”

Club of Deputies, Skopje, 7th of December 2007

www.borjan.net
www.kas.de

Friday, 7th December 2007

10.00 Official opening of the conference

Mr Ulrich Kleppmann
Konrad Adenauer Stiftung Skopje

Mr Josif Tanevski
Borjan Tanveski Memorial Fund Skopje

10.15-11.35 **Mr. Philipp Stiel**
Head of Department for Information and Communications Media Policy of EU at Bavarian Office to EU

Ms Znezana Manceva
Secretariat for European Affairs in the Government of the Republic of Macedonia

Mr Patrick Paquet,
First Secretary and Head of Political and Communication Section of the European Commission

Mrs. Alexandra Papadopoulou
Counsellor, Liaison Office of Greece

“Borjan Tanevski Memorial Fund”
„Меморијален фонд Борјан Таневски“

11.35 – 12.00	Coffee Brake
12.00 – 13.00	Questions and discussions
13.00 – 14.00	Lunch
14.00 – 14.20	Prof. Vincent Müller <i>ACT Thessaloniki, Greece</i> Prof. David Wisner <i>ACT Thessaloniki Greece</i> Prof. Denko Maleski Assistant Iskra Andreeva <i>University of Skopje “Sv. Kiril i Metodij”</i> <i>Law School</i> Prof. Dimitar Mircev Assistant Elena Tudzarova Nacevska <i>FON – University Skopje</i> <i>Dean of Faculty of Politics and International relations</i> Prof. Nazmi Maliqi <i>South-eastern European University - Tetovo</i>
15.20 – 15.40	Coffee brake
15.40 – 17.00	Questions and discussions Closing remarks
20.00 – 21.30	International Dinner
End of the conference	

СООПШТЕНИЕ

Меморијалниот Фонд „Борјан Таневски“ во партнерство со Фондацијата Конрад Аденауер информираат за 4-та меѓународна студентска конференција која ќе се одржи во чест на Борјан Таневски на тема “The Role of the Balkan youth towards EU integration” на 07 - 08.12.2007 во Клубот на Пратеници во Скопје.

Во конференцијата ќе учествуваат професори од нашите Универзитети и од странство, познати експерти од Брисел и претставници од дипломатијата.

Право на учество имаат студенти од повисоките години и постдипломци од сите универзитети во Македонија кои го добро го познаваат англискиот јазик од причини што предавањата ќе се одвиваат на англиски јазик. Студентите треба да се организираат на своите факултети или пак да контактираат со Фондацијата Конрад Аденауер за учество преку долу наведените контакти.

Потребно за аплицирање се CV и мал текст за мотивација на горенаведената тема. Секој студент ќе добие сертификат за учество на конференцијата.

Сите учесници ќе добијат сертификати за учество на Конференцијата!

Сите апликации да се пратат најдоцна до 30.11.2007 на kas@kas.com.mk.

Бројот на учесниците е ограничен !

Со почит,

Фондација Конрад Аденауер и
Меморијалниот Фонд Борјан Таневски – Скопје

Your Excellencies, Dear Professors, Dear Students,
Ladies and Gentleman,
Dear Mr. Kleppmann,

This is the Fourth International Student Conference of the Borjan Tanevski Memorial Fund, supported and organized by the Konrad Adenauer Foundation. This Conference is a great opportunity for our students to listen and to talk to distinguished persons from the diplomatic community, namely Mr. Patrick Paquet from the EU delegation in Skopje, Mrs. Alexandra Papadopoulou from the Greek Embassy in Skopje, Mr. Philipp Stiel from Bavarian office to EU, Ms Snezana Manceva from the Secretariat of EU integration of Macedonian Government.

Together with professors Muller, Wisner, Mircev, Maleski and Maliki it is the most representative conference and the most international one. Our Foundation was established in the memory of our son Borjan Tanevski, student of ACT, who graduated in 2002 and soon after he passed away in March 2003.

The idea to organize a student conference was to give an opportunity to students to talk and debate freely about subjects interesting to the young people of the Balkan countries, at the same time offering a possibility for new friendship, for better understanding and more tolerance among them.

The ambition of our son Borjan was to contribute to open borders and better Balkan cooperation. EU integration of all Balkan countries will be a reality, sooner or later, but now is the period when we need the energy of the young generation, their visions for new Europe where Balkan countries will be integrated. We need the open mind of the young generation, new optimism and strong action.

My warm welcome goes to our distinguished guests, Professors and students from all Universities and ACT from Greece. Many thanks to "Konrad Adenauer Foundation" for their generosity to support all conferences held in Skopje. Special thanks to Arben and Irena for all their efforts in organizing the Conference.

We wish the Conference to initiate new friendship, competition of knowledge and ideas. We will be glad if the memory of our son and his personality becomes a motivation for our stronger contribution for the prosperity of our countries and our people.

Josif Tanevski, Ph.D

Студентите од Балканот поголеми оптимисти од постарите за иднината на Балканот

Се одржа IV-тата Студентска меѓународна конференција во организација на Фондацијата “Борјан Таневски” и Фондацијата “Конрад Аденауер”

Во присуство на 50 талентирани студентти од повеќе универзитети од Македонија (Правен факултет од Скопје, Универзитетот од југоисточна Европа од Тетово, New York Универзитетот од Скопје, Универзитетот ФОН од Скопје и Американскиот колеџ од Скопје, заедно со студентите од Грција, Бугарија, Косово, Албанија и САД се дебатираше на тема “Улогата на балканската младина на патот кон интеграцијата во Европската Унија”.

На конференцијата учествуваа неколку видни дипломати г-дин Партик Паке од претставништвото на Европската комисија во Скопје, г-ѓа Александра Пападупулу, амбасадор на Република Грција во Македонија, г-ѓа Снежана Манчева од Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија и г-дин Филип Штил од Оделот за информации на Баварија при ЕУ.

Дипломатите заедно со професорите Денко Малески, Димитар Мирчев, Винсент Милер, Дејвид Виснер и Назми Малики им помогнаа на студентите да дознаат повеќе информации каков е патот на Европската интеграција, како е да се биде надвор од ЕУ, но и како е да се биде член на ЕУ.

Студентите дискутираа многу критички за политичките состојби во Македонија, но и за потребата на поголема активност, едуцирање на нови млади кадри за процесот на задоволување на стандардите на ЕУ.

Младите беа оптимисти за европеизацијата на Балканот, зборуваа повеќе за работите кои зближуваат, за вработувањето, стандардот на населението и поблиска прекугранична соработка.

Радува фактот дека за сите други отворени проблеми на Балканот студентите покажаа поголем оптимизам за нивно решавање отколку постарите.

Конференцијата се одвиваше на англиски и се одржа во Клуб на пратеници.



Alexandra Papadopoulou

Snezana Manceva

Ulrich Kleppmann

Patrick Paquet

Philipp Stiel





Konrad
-Adenauer-
Stiftung

Borjan Tanevski
Memorial Fund

Директор
Образователно
Активно гражданско общество